



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 31 август 1953
Број 26

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

✓ 96

На основа чл. 17 од Законот за планско управување со народното стопанство и во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ДА МОЖАТ ДА ВРШАТ ВИРМАНИСУВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ „ОСТАНАТИ ИНВЕСТИЦИИ“ ПО ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1953 ГОДИНА

1) Се овластуваат народните одбори на околиците, градовите и градските општини со посебни права да можат во рамките на една стопанска област да вршат вирманисување на распоредените „останати инвестиции“ од чл. 1 точ. 3 под III-б на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1953 година.

Инвестициите определени за задружниот сектор од стопанската област земјоделие можат да се вирманисуваат во рамките на оваа стопанска област.

2) За извршување на оваа одлука се грижи Државниот секретаријат за работи на стопанството.

Број 100

14 август 1953 година

Скопје

Извршен совет

Го застапува

Секретарот

член на Извршниот совет, Потпретседател,
Н. Минчев, с.р. Љ. Арсов, с.р

✓ 97

На основа член 11 од Уредбата за ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“ бр. 16/50) и член 12 став 3 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија а во согласност со Државниот секретар за работи на буџетот и државната администрација, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Член 12 од Правилникот за организацијата и работата на ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“ бр. 10/51) изменет со член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за организацијата и работата на ветеринарните станици („Службен весник на НРМ“ бр. 34/52) се дополнува во тоа што после третиот став се додаваат нови ставови 4 и 5 што гласат:

„Раководителите на помошните ветеринарни станици, како награда за работа во вонработно време, имаат право на 30% од вкупно собраните суми во помошните ветеринарни станици и надвор од нив за преглед, лекување и други ветеринарни манипулации, но не повеќе од 6.000 дин. месечно“.

„Ветеринарните помошници кои не се раководители на помошни ветеринарни станици можат да вршат скопување на свињи во вонработно време во ветеринарната станица или надвор од неа и да се служат со нејзините инструменти и други помагала, но затоа се должни да и дадат накнада на ветеринарната станица во износ од 50% од собраните суми од скопувањето на свињи“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 5814

23 јули 1953 година

Скопје

Државен секретар

за работи на стопанството,

В. Ѓоргов, с.р.

Согласен,

Државен секретар

за работи на буџетот и државната администрација,

Даре Цамбаз, с.р.

✓ 98

На основа точка 1 став 2 од Упатството за надокнада (регрес) на попустот од продавните цени на пансионските угостителски услуги и за постапката при користењето на повластиците во угостителството за време на годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/53 г.), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА ВО КОИ ЌЕ СЕ ДАВА ПОПУСТ НА ЛИЦАТА НА ГОДИШЕН ОДМОР

1. Во дел I од Решението за определување туристички места во кои ќе се дава попуст на лицата на годишен одмор, бр. 2023 од 21 март 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 12/53), на крајот под зборовите „Струга — Охридска околија“ се додаваат зборовите „Берово и Пехчево — Малешевска околија“.

2. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 7576

14 август 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
Васил Горгов, с.р.

дени во точка 1 примањето и држањето на ученици е факултативно“.

3) Ова решение влегува во сила веднаш.

Број 18118

15 август 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с.р.

100

Државниот секретаријат за внатрешни работи надлежен по чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по пријавата за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на инженерите и техничарите од рударската и металургиската струка во НР Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДРУШТВОТО НА ИНЖИНИЕРИТЕ И ТЕХНИЧАРИТЕ ОД РУДАРСКАТА И МЕТАЛУРГИСКАТА СТРУКА НА НРМ

Се одобрува оснивањето и работата на Друштвото на инженерите и техничарите од рударската и металургиската струка во НР Македонија, со седиште во град Скопје, а со право на дејност на подрачјето на Народна Република Македонија.

Бр. 7111

24 април 1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

101

Државниот секретаријат за внатрешни работи согласно чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, по поднесената пријава за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на пчеларските друштва на НРМ, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАРСКИТЕ ДРУШТВА

Се одобрува оснивањето и работата на Сојузот на пчеларските друштва на НР Македонија, со седиште во гр. Скопје, а со право на дејност на подрачјето на НР Македонија.

Бр. 10659

18-VI-1953 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
З. Биљановски, с. р.

✓ 99

На основа член 26 од Уредбата за учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРАЗМЕРОТ НА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО СПРЕМА БРОЈОТ НА КВАЛИФИКУВАНИТЕ РАБОТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1) Во точка 1 од Решението за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалификуваните работници на подрачјето на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 32/52 и 34/52) гранката 612 под ред. бр. 12 и гранката 618 под ред. бр. 13 се бришат.

2) Точка 2 се менува и гласи:

„Занимањето во трговијата и угостителството не се изучува во својство на ученик во стопанството, а во сите други стопански области гранки и дејности (занаети) ненаве-

Огласен дел

ПРОМЕНА НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија со решение бр. 2639 од 13-VII-1953 година ја одобри промената на роденото име на Илиевски Ѓорѓи, роден на ден 10-III-1951 година во град Битола, од родители: мајка Лазарева Љубица, а усвоен од Илиевски Ѓорѓи и Трпана, од Ѓорче Петров, во смисла роденото име во иднина да му гласи Војислав.

Согласно чл. 21 став 3 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (84)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на Народна Република Македонија со решение бр. 5660 од 18-VI-1953 година ја одобри промената на фамилијарното име на Трифуновски Тодор, ученик, од село Мралино-Скопска околија, роден на ден 16-VII-1953 година во Кадино село, Скопска околија, од родители: татко Трифуновски Ѓорѓија и мајка Трифуновска, родена Младеновска Босилска, во смисла фамилијарното име во иднина да му гласи Младеновски.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (85)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Лена Кузева Маркова, од гр. Скопје, подаде тужба за развод на бракот против Филип Марковски, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Филип се непознати, се повикува во срок од еден месец по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот му го одредува за застапник Јордан Панзов, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 739/53 година. (82)

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Нецмие Адилова Ибраими, по татко Елези, од Тетово, поднесе тужба за развод на бракот против нејзиниот маж Јумни Јашаров Ибраими, исто од Тетово.

Се поканува тужениот Јумни Јашаров Ибраими, од Тетово, во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или соопшти неговата адреса. Во противен случај ќе му се одреди привремен старател и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г бр. 405/52. (86)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА

При овој суд е покрената постапка за прогласување за умрени нестанатите Јованка Богданова Станоева и Керка и' Данка Богданова Станоева, двете од с. Метежево, околија Кривопаланечка, кои во 1911 година заминале во Турција и од тогаш до денеска не се знае дали се живи.

Се покануваат нестанатите Јованка Богданова Станоева и Керка и' Данка Богданова Станоева и секој којшто знае за нив да јави на судов или на одредениот старател Богдан Станоев Стоилковски, од с. Метежево, во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно нестанатите ќе се прогласат за умрени.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка Р. бр. 223/53. (83)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11041/53 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 7, рег. бр. 7, претпријатието под фирма: Претпријатие за млечарство „Пелагонија“, со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 19-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: услужна мељава, купување на разни жита и производство на брашно.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Станко Петровски, во границите на овластувањето.

Бр. 11041/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (197)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11047/53 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 8, рег. бр. 8, претпријатието под фирма: Трговско откупно претпријатие на големо „Црна Река“, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 19-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на кожи, волна, влакна од стока, перја од живина и продажба на истите.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Борис Буневски, во границите на овластувањето.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11047. од 13-VII-1953. (198)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11329/53 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 2, рег. бр. 2, претпријатието под фирма: Околинско претпријатие за сточарство и сточарски произведения, со седиште во село Бач.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 10390 од 19-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на земјоделски и сточарски производи и продажба на истите.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Марко Лазаров Котевски, во границите на овластувањето.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11329 од 25-VII-1953 година. (200)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 9740 од 24-VII-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 33, рег. бр. 33, претпријатието под фирма: Градско угостителско претпријатие „Тетово“ со седиште во Тетово.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Тетово бр. 8461 од 25-VI-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: угостителство.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Јанчески Душко, во границите на овластувањето а во негово отсуство книговодителот Стефановски Стево.

Бр. 9740/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово. (199)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Со решение бр. 8 од 8-XII-1952 година на Народниот одбор на Градската општина Ресен Цветковски Боро е назначен за директор на Хотело угостителското претпријатие „Хунал“, со седиште во Ресен и од 1-I-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот директор Тановски Ганчо и од 1-I-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија, бр. 99 од 13-I-1953. (115)

На основа решението на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 4922 од 3-VI-1953 година Претпријатието Догармациска мобилна работилница „Ударник“ во Битола, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење, бидејќи со решението на Народниот одбор на Битолска околија е фузионирано.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 4922 од 4-VI-1953. (188)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр.

11171/53 година е запишано во регистарот на задружните организации на страна 200, рег. бр. 200, претпријатието под фирма: Околинско земјоделско стопанство на Околинскиот задружен сојуз, со седиште во село Креница.

Претпријатието е основано со решение на Извршниот одбор на Околинскиот задружен сојуз во Битола, бр. 1098/53 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и продажба на земјоделски сопствени производи.

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Стојан Пандовски и благајникот Горѓи Ристевски, во границите на овластувањето.

Бр. 11171/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (196)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11372/53 год. Селанската работна задруга „Димитар Влахов“ во село Ново Змирово, Битолска околија, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Задругата истата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 11372 од 25-VII-1953 година. (147)

СОДРЖИНА

	Стр.
96. Одлука за овластување народните одбори да можат да вршат вирманисување на распоредените „останати инвестиции“ по Општествениот план за 1953 година	213
97. Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата и работата на ветеринарните станици	213
98. Решение за дополнување на Решението за определување на туристички места во кои ќе се дава попуст на лицата на годишен одмор	214
99. Решение за изменување на Решението за определување сразмерот на бројот на учениците во стопанството спрема бројот на квалификуваните работници на подрачјето на НР Македонија	214
100. Решение за одобрување оснивањето и работата на Друштвото на инжињерите и техничарите од рударската и металургиската струка на НРМ	214
101. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на пчеларските друштва	214